

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 52

26 февруари 2020, среда

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
916. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје....	2	922. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	5
917. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на вршење на полициските работи.....	3	923. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	5
918. Листа за изменување и дополнување на Листата на експлозивните материи што можат да се пуштаат во промет.....	3	924. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	6
919. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	4	925. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	6
920. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	4	926. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	7
921. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	4	927. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	7
		928. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	7
		929. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	8

	Стр.		Стр.
930. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	8	938. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	12
931. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	9	939. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	12
932. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	9	940. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	13
933. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	10	941. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	13
934. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	10	942. Решение за право на полагање на стручен испит за инвестиционо советување.....	13
935. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	10	943. Годишна наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло во 2020 година.....	14
936. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	11	Огласен дел.....	1-76
937. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	11		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

916.

Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11-ти Октомври“ бр.9, за градежно земјиште кое претставува дел од КП бр.14229/1 КО Куманово во површина од 70 м2, евидентирана во Имотен лист бр.1 за КО Куманово, согласно Детален урбанистички план бр.21-1980/2 од 21.3.2018 година за дел од У.Е. „Панче Пешев“ дел од У.Б. 42 донесен со Одлука на Советот на општина Куманово бр.07-5100/11 од 27.8.2014 година за изградба на објект од јавен интерес со намена Е2-комунална супраструктура –трафостаница.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8341/1-19
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ****917.**

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 1 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18, 21/18 и 64/18), министерот за внатрешни работи донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ РАБОТИ****Член 1**

Во Правилникот за начинот на вршење на полициските работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/07, 110/11, 117/14, 14/17, 49/17 и 203/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), членот 165 се менува и гласи:

„Член 165

Во случај на сообраќајна незгода во која има загинати или повредени лица или е предизвикана поголема материјална штета, а возачот на моторното возило или друго превозно средство избегал од местото на сообраќајната незгода, полицискиот службеник може да примени уреди за присилно запирање на возилото, ако тоа не е можно да се стори на друг начин.

Уред за присилно запирање на возила е средство кое на безбеден начин овозможува контролирано запирање на возилото без да ја загрози безбедноста на возачот и патниците во истото.

Уред за присилно запирање на возила од страна на полициски службеник може да се употреби доколку возачот на возилото кон кое ќе биде употребен уредот за присилно запирање на возилото претходно бил предупреден од страна на полициски службеници за запирање на возилото со знак „СТОП“ даден со полициска палка или со давање на светлосни и звучни сигнали од бренирано полициско возило, при што истиот со своето дејство покажал намера за игнорирање на даденото предупредување.

При употреба на уред за присилно запирање на возила се внимава да не се загрози животот и личната сигурност и безбедноста на другите учесници во сообраќајот.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-22665/1
20 февруари 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Наќе Чулев, с.р.

918.

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за прометот на експлозивни материи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 30/85, 6/89 и 53/91) кој согласно член 5 став 1 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 4/92) е преземен како републички пропис и („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/93, 31/93, 66/07, 86/08 и 148/15), Министерството за внатрешни работи објавува

**Л И С Т А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИС-
ТАТА НА ЕКСПЛОЗИВНИТЕ МАТЕРИИ ШТО
МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ**

Во Листата на експлозивните материи што можат да се пуштаат во промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/98, 19/01, 46/04, 106/06, 208/15 и 104/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 56/19, 120/19 и 231/19), во Дел I „СТОПАНСКИ ЕКСПЛОЗИВИ“ во точката 65 точката на крајот од реченицата се заменува со точка записка и се додаваат три нови точки 66, 67 и 68, кои гласат:

„66. Патрониран стопански експлозив од типот: TOVEX SE и TOVEX T, производство на компанијата Сосиете Суис дес Експлозивс СА (Societe Suisse des Explosifs SA) од Бриг (Brig), Швајцарија;

67. Патрониран стопански експлозив од типот: EURODYN 2000, производство на компанијата ЕУРОДИН СПРЕНГМИТЕЛ ГмбХ (EURODYN SPRENGMITTEL GmbH), од Бурбах-Вургендорф (Burbach-Wurgendorf), Германија;

68. Емулзивен стопански експлозив од типот EMULGA, производство на компанијата Сосиете Суис дес Експлозивс СА (Societe Suisse des Explosifs SA) од Бриг (Brig), Швајцарија.“

Во Дел II „СРЕДСТВА ЗА ИНИЦИРАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИВИ“ во точката 34 точката на крајот од реченицата се заменува со точка записка и се додаваат две нови точки 35 и 36, кои гласат:

„35. Електрични детонатори од типовите: RIODET IZ, RIODET IM и RIODET ID, производство на компанијата МАКСАМ УЕБ, ДОО (MAXAM UEB, S.L.) од Галдакано (Galdacano), Шпанија;

36. Неелектрични детонатори од типовите: DETINEL MS, DETINEL LP, DETINEL Dual и DETINEL K, производство на компанијата МАКСАМ УЕБ, ДОО (MAXAM UEB, S.L.) од Галдакано (Galdacano), Шпанија.“

Во Дел III „ФИТИЛИ“ во точката 16 точката на крајот од реченицата се заменува со точка записка и се додава нова точка 17, која гласи:

„17. Детонаторски фитили од типот: DETONEX 5, DETONEX 12, DETONEX 20, DETONEX 24, DETONEX 40, DETONEX 60, DETONEX 80, DETONEX 100 и DETONEX 150, производство на Сосиете Суис дес Експлозивс СА (Societe Suisse des Explosifs SA), од Бриг, Швајцарија.“

Во Дел IV „ПОЈАЧУВАЧИ (БУСТЕРИ)“, во точката 7 точката на крајот од реченицата се заменува со точка записка и се додава нова точка 8, која гласи:

„8. Појачувач – Бустер од типот: BOOSTER DX 80, производство на компанијата Сосиете Суис дес Експлозивс СА (Societe Suisse des Explosifs SA) од Бриг (Brig), Швајцарија.“

Бр. 13.1.1-22599/1
20 февруари 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Наќе Чулев, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

919.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Игор Изотов од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-1
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

Нë bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional për këshillim investiv (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Igor Izotov nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 09-1
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. **Nora Aliti**

920.

Врз основа на член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013

43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Зоран Димитровски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност со пријавување на 18-тата обука за работење со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-3
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7 të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional të punës me letra me vlerë (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Zoran Dimitrovski nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të punës me letra me vlerë me paraqitjen në trajnimin e 18-të të punës me letra me vlerë në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 09-3
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. **Nora Aliti**

921.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Владимир Божиновски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-4 Комисија за хартии од вредност
14 февруари 2020 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

Нë базë тë nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe nenit 150 b тë Ligjit пëр Letra me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 тë Rregullores së mënyrës dhe kushteve тë trajnimit dhe hyrjes në provim profesional пëр këshillim investiv (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Vladimir Bozhinovski nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional тë këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të пëр këshillim investiv në organizim тë Komisionit тë Letrave me Vlerë тë Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do тë botohet në „Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 09-4 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
mr.sc. **Nora Aliti**

922.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Јован Радановиќ од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-5 Комисија за хартии од вредност
14 февруари 2020 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

Нë базë тë nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe nenit 150 b Ligjit пëр Letra me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 тë Rregullores së mënyrës dhe kushteve тë trajnimit dhe hyrjes në provim profesional пëр këshillim investiv (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Jovan Radanovik nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional тë këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të пëр këshillim investiv në organizim тë Komisionit тë Letrave me Vlerë тë Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do тë botohet në „Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 09-5 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
mr.sc. **Nora Aliti**

923.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Васко Богдановски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-6 Комисија за хартии од вредност
14 февруари 2020 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional për këshillim investiv ("Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Vasko Bogdanovski nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 09-6 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
mr.sc. **Nora Aliti**

924.

Vрз основа на член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Стојан Димитровски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност со пријавување на 18-тата обука за работење со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-7 Комисија за хартии од вредност
14 февруари 2020 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7 të Ligjit për Letra me Vlerë ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional të këshillim investiv ("Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Stojan Dimitrovski nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të punës me letra me vlerë me paraqitjen në trajnimin e 18-të të punës me letra me vlerë në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 09-7 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
mr.sc. **Nora Aliti**

925.

Vрз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Дејан Арсов од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-8 Комисија за хартии од вредност
14 февруари 2020 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional për këshillim investiv ("Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Dejan Arsov nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 09-8
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. **Nora Aliti**

926.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување (“Службен весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Билјана Станковска-Арсова од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционно советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционно советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-9
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provimin profesional për këshillim investiv (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Biljana Stankovska-Arsova nga Shkupi i përbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA I 09-9 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti

927.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционно советување (“Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Бобан Стојаноски од Македонски Брод ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-10
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe nenit 150 b Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional për këshillim investiv (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Boban Stojanoski nga Makedonski Brod i përbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numer PA1 09-10 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti

928.

Врз основа на член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагаање на стручен испит за работење со хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ бр.

192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Младен Мисовски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност со пријавување на 18-тата обука за работење со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-11 Комисија за хартии од вредност
14 февруари 2020 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Нë базë тë nenit 112-d paragrafi 7 тë Ligjit пëр Letra me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 тë Rregullores së mënyrës dhe kushteve тë trajnimit dhe hyrjes në provim profesional тë punës me letra me vlerë (Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Mladen Misovski nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional тë punës me letra me vlerë me paraqitjen në trajnimin e 18-të тë punës me letra me vlerë në organizim тë Komisionit тë Letrave me Vlerë тë Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do тë botohet në „Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 09-11 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
mr.sc. **Nora Aliti**

929.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Дејан Граорковски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за

инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-12 Комисија за хартии од вредност
14 февруари 2020 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Нë bazë тë nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe nenit 150 b тë Ligjit пëр Letra me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 тë Rregullores së mënyrës dhe kushteve тë trajnimit dhe hyrjes në provim profesional пëр këshillim investiv (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Dejan Graorovski nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional тë këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të пëр këshillim investiv në organizim тë Komisionit тë Letrave me Vlerë тë Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do тë botohet në „Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 09-12 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
mr.sc. **Nora Aliti**

930.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Фанче Костенчева-Пандиловска од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-13 Комисија за хартии од вредност
14 февруари 2020 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional për këshillim investiv ("Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Fançe Kostençeva-Pandillovska nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 09-13 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
mr.sc. **Nora Aliti**

931.

Vрз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Катерина Михајлоска од Гостивар ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-14 Комисија за хартии од вредност
14 февруари 2020 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional për këshillim investiv ("Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Katerina Mihajloska nga Gostivari i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 09-14 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
mr.sc. **Nora Aliti**

932.

Vрз основа на член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Бојан Московски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност со пријавување на 18-тата обука за работење со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-15 Комисија за хартии од вредност
14 февруари 2020 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7 të Ligjit për Letra me Vlerë ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional të punës me letra me vlerë ("Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Bojan Moskovski nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të punës me letra me vlerë me paraqitjen në trajnimin e 18-të të punës me letra me vlerë në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

[illegible]

933.

Врз основа на член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност (“Службен весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Никола Поповски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност со пријавување на 18-тата обука за работење со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-16
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7 të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional të punës me letra me vlerë (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Nikolla Popovski nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të punës me letra me vlerë me paraqitjen në trajnimin e 18-të të punës me letra me vlerë në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numer PA1 09-16 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti

934.

Врз основа на член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност (“Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Анета Попова од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност со пријавување на 18-тата обука за работење со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-17
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional të punës me letra me vlerë (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Aneta Popovska nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të punës me letra me vlerë në paraqitjen në trajnimin e 18-të të punës me letra me vlerë në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 09-17 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
 mr.sc. **Nora Aliti**

935.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување („Службен

на Република Северна Македонија

весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Војдан Јорданов од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционно советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционно советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-18
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional për këshillim investiv (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Vojdan Jordanov nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letra me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Numer PA1 09-18 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti

936.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Александра Митев од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за

инвестиционно советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-19
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provimin profesional për këshillim investiv (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Aleksandra Mitev nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numer PA I 09-19 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarija,
mr.sc. **Nora Aliti**

937.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување (“Службен весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Гордана Богеска од Гостивар ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-20
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алиџи, с.р.**

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional për këshillim investiv ("Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

А К Т В Е Н Д И М

1. Personi Gordana Bogeska nga Gostivari i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 09-20 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
mr.sc. **Nora Aliti**

938.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. Лицето Јован Дојчиновски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-21 Комисија за хартии од вредност
14 февруари 2020 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional për këshillim investiv ("Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

А К Т В Е Н Д И М

1. Personi Jovan Dojčinovski nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 09-21 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
mr.sc. **Nora Aliti**

939.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. Лицето Петар Нечоски од Охрид ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-22 Комисија за хартии од вредност
14 февруари 2020 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional për këshillim investiv ("Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

А К Т В Е Н Д И М

1. Personi Petar Nečoski nga Ohri i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 09-22 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
 mr.sc. **Nora Aliti**

940.

Врз основа на член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност (“Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Михаил Михајловски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност со пријавување на 18-тата обука за работење со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-23
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7 të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional të punës me letra me vlerë (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Mihaill Mihajllovski nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të punës me letra me vlerë me paraqitjen në trajnimin e 18-të të punës me letra me vlerë në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numer PA1 09-23 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti

941.

Врз основа на член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност (“Службен весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Слаѓана Атовска од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност со пријавување на 18-тата обука за работење со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 09-24
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7 të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional të punës me letra me vlerë (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM

1. Personi Sllagjana Atovska nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të punës me letra me vlerë në paraqitjen në trajnimin e 18-të të punës me letra me vlerë në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numer PA1 09-24 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
14.2.2020 së Maqedonisë së Veriut
Shkup Kryetarja,
mr.sc. **Nora Aliti**

942.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Симона Станоевска од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 09-32
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë („Gazeta Zyrtare e RM-së“ nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional për këshillim investiv („Gazeta Zyrtare e RMV-së“ nr. 192/2019), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTIVENDIM

1. Personi Simona Stanojevska nga Shkupi i përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër 1 09-32
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. **Nora Aliti**,

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

943.

Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

ГОДИШНА НАРЕДБА
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ И КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО
ЗДРАВСТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИ ИЛИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
ВО 2020 ГОДИНА

Член 1
Општа одредба

Со оваа наредба се определуваат ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло кои треба да се извршат во 2020 година.

Член 2

План за мониторинг на присуство на резидуи и недозволен супстанции кај живи животни, производи и суровини од животинско потекло

(1) Мониторингот над одгледувањето на животните и примарното производство на храна од животинско потекло се врши заради откривање на присуство на резидуи од ветеринарно-медицински препарати, недозволен супстанции и контаминенти во живи животни, храната за животни и храна од животинско потекло, за заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за непречен промет со производи од животинско потекло.

(2) Мониторингот се спроведува во објекти за одгледување на животни (фарми) и објекти за преработка на производи од животинско потекло.

(3) Мониторингот на резидуи, недозволен супстанции и контаминенти се спроведува согласно Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволен супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволен супстанции⁽¹⁾ и согласно Годишниот план за мониторинг на резидуи и недозволен супстанции кај живи животни, производи и суровини од животинско потекло за 2020 година, изготвен од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно член 71 став (2) од Законот за безбедност на храната.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања од став (3) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година.

(5) Освен мониторингот на резидуи, недозволен супстанции и контаминенти од став (3) на овој член, операторите со храна треба да обезбедат и контрола на резидуи врз основа на сопствен план, по спроведена сопствена анализа на ризик специфичен за одреден вид/категија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.

(6) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (5) на овој член се на терет на операторите со храна.

Член 3

Мониторинг на афлатоксин во млеко

(1) Операторите со храна во објекти за преработка на млеко треба да спроведуваат постапки со кои ќе се обезбеди исполнување на барањата за максималните нивоа на микотоксини од Прилог, Дел 2, точка 2.1.13 (афлатоксин М1) од Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти⁽²⁾, со лабораториско испитување при прием на сурово млеко, во објектите за преработка на млеко.

(2) Лабораториското испитување од став (1) на овој член треба да се врши со метод на репрезентативна мостра, најмалку еднаш месечно.

(3) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториското испитување од став (2) на овој член се на терет на операторите со храна.

Член 4

Мониторинг на исполнувањето на критериумите за микробиолошка исправност на храната од животинско потекло

(1) Заради утврдување на усогласеноста со микробиолошките критериуми дадени во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*) операторите со храна од животинско потекло треба да воспостават соодветни планови за земање на мостри за испитувања на определените микробиолошки критериуми и имплементирање на корективни активности.

(2) Планот за земање на мостри за лабораториски испитувања за одреден вид/категиорија на објект треба да содржи број на мостри и временски интервал на кој се земаат истите, по одредени категории на производи. Планот за земање на мостри се изготвува според фреквенцијата дадена во Прилог 1 кој е составен дел на оваа наредба, како минимална фреквенција на земање на мостри.

(3) Кога резултатите од извршените испитувања се незадоволителни, операторите со храна треба да преземат корективни мерки согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*) и други активности неопходни за заштита на здравјето на потрошувачите пропишани во сопствените оперативни процедури, како и известување на Агенцијата за храна и ветеринарство.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (2) на овој член се на терет на операторите со храна.

(5) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари зема официјални мостри за утврдување на исполнување на микробиолошките критериуми и верификување на критериумите за безбедноста на храната и критериумите за хигиената на процесот спроведени од страна на операторите со храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*) врз основа на фреквенцијата дадена во Прилог 1 на оваа наредба или при сомнеж дека храната не е безбедна.

(6) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториското испитување од став (5) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година.

Член 5

Мониторинг на присуство на *Listeria monocytogenes*

(1) Операторите со храна од животинско потекло, покрај обврските од член 4 на оваа наредба, дополнително треба да земаат и мостри за лабораториско испитување на готов производ, како и да земаат брисеви од просториите за преработка и од опремата за лаборато-

риско испитување, со цел исполнување на посебните барања за безбедност на храната за *Listeria monocytogenes*, по однос на микробиолошките критериуми согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

(2) Фреквенцијата за земање мостри за *Listeria monocytogenes* од став (1) на овој член, ја одредува операторот со храна во зависност од обемот на работа согласно Прилог 1 на оваа наредба, но доколку фреквенцијата за земање мостри е со период поголем од еден месец, потребно е да се земаат мостри најмалку еднаш месечно.

(3) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (1) на овој член се на терет на операторите со храна.

(4) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари зема официјални мостри за утврдување на исполнување на микробиолошките критериуми за *Listeria monocytogenes* спроведени од страна на операторите со храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*) врз основа на фреквенцијата дадена во Прилог 1 на оваа наредба или при сомнеж дека храната не е безбедна.

(5) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториското испитување од став (4) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година.

Член 6

Мониторинг на критериумите за сурово млеко кај молзните грла чие млеко се користи за исхрана на луѓето

(1) Примарните производители на млеко кои ставаат во промет млеко за исхрана на луѓето или операторите со храна кои вршат собирање и преработка на млеко во име на примарните производители, треба да вршат испитување на суровото млеко во согласност со критериумите за соматски клетки и број на микроорганизми на ниво на одгледувалиште најмалку еднаш, односно два пати месечно согласно Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи^(*).

(2) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (1) на овој член се на терет на операторите со храна.

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство, согласно Годишниот план за спроведување на службени контроли, спроведува контроли во одгледувалишта за производство на млеко, при што од производителите на млеко се земаат мостри на млеко за утврдување на исполнување на условите за производство на сурово млеко согласно Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи^(*) во однос на:

- вкупниот број на микроорганизми;
- бројот на соматски клетки;
- хемиски состав и
- присуство на антибиотици, резидуи и недозволените супстанции.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања од став (3) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година.

Член 7

Мониторинг на зоонози и причинители на зоонози

(1) Мониторингот на зоонози и причинители на зоонози се врши заради откривање на зоонози и предизвикувачи на зоонози, идентификување и карактеризирање на опасностите, процена на изложеноста и утврдување на ризикот поврзан со зоонози и причинители на зоонози, со цел заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за непречен промет со производи од животинско потекло.

(2) Мониторингот на зоонози и причинители на зоонози се врши во сите фази на ланецот на производство на храна, а особено на ниво на примарно производство, вклучително и производство на храна за животни.

(3) Мониторингот ги опфаќа зоонозите и причинителите на зоонози наведени во Прилог I, Дел А од Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мониторинг⁽⁵⁾.

(4) Операторите со храна треба да обезбедат контрола на зоонозите и причинителите на зоонози и земање на мостри за лабораториски испитувања, врз основа на сопствена анализа на ризик специфичен за одредени вид/категорија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.

(5) Операторите кои произведуваат храна за животни треба да земаат и да доставуваат мостри за вршење на бактериолошка анализа за контрола на зоонозите и причинителите на зоонози од сите суровини од животинско потекло кои се користат за производство на храна за животни, пред приготвувањето на храна за животни, а еднаш месечно и репрезентативна мостра од сите готови крмни смеси.

(6) Операторите при спроведување на испитувања за присуство на зоонози и предизвикувачи на зоонози треба да:

- ги чуваат резултатите и резервните мостри во текот на рокот на траење на производите и
- ги доставуваат резултатите или обезбедуваат резервни мостри за Агенцијата за храна и ветеринарство на нејзино барање.

(7) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од ставовите (4) и (5) на овој член се на терет на операторите со храна.

(8) Агенцијата за храна и ветеринарство собира, анализира и објавува податоци за појава на зоонози и предизвикувачи на зоонози и антимикробна отпорност поврзана со нив и спроведува дополнителни тестирања и/или доколку има потреба проверка на документацијата на операторите.

(9) Средствата за надоместување на трошоците за дополнителни тестирања од став (8) на овој член за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година.

(10) Заради утврдување на сите видови салмонели потребно е во резултатите од лабораторискиот наод да се наведат сите серотипови утврдени со лабораториското испитување.

Член 8

Мониторинг на антимикробна отпорност

(1) Мониторинг на антимикробната отпорност се врши со цел да се обезбеди усогласеност со барањата пропишани со Законот за безбедност на храната, за добивање на компаративни податоци за појавата на антимикробна отпорност кај предизвикувачите на зоонози, доколку тие претставуваат закана за јавното здравје или други предизвикувачи.

(2) За целите на мониторингот на антимикробната отпорност се собираат изолати од секоја од следните видови и категории на животни и категории храна:

- *Salmonella* spp. од кокошки несилки од фарми согласно Националниот контролен план за намалување на салмонелозата кај кокошките несилки (*Gallus gallus*) во Република Северна Македонија;

- *Salmonella* spp. од трупови од бројлери, од трупови од товени свињи и од трупови од говеда под една година старост при колење во кланиците;

- *C. jejuni* од бројлери при колење во кланиците;

- *C. Coli* од бројлери и товени свињи при колење во кланиците;

- Индикатор коменсална *E. Coli* од бројлери, товени свињи и говеда под една година старост при колење во кланиците;

- *E. coli* која произведува ESBL, AmpC или карбапенемази од бројлери, товени свињи и говеда под една година старост при колење во кланиците и од примероци од свежо месо од бројлери, од свинско месо и од говедско месо, собрани од малопродажба;

- *E. faecalis* и *E. faecium* од бројлери, товени свињи и говеда под една година старост при колење во кланиците.

- Метицилин-резистентен *Staphylococcus aureus* од свињи за тов на возраст од 3 до 11 недели на одгледувалишта (фарми) или во кланици и кај свинско месо во малопродажба.

(3) Мониторингот на антимикробна отпорност се врши од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно Програма за антимикробна отпорност за периодот 2017 – 2021 година⁽⁶⁾, донесена согласно член 73 став (2) од Законот за безбедност на храната и Планот за мониторингот на антимикробна отпорност даден во Прилог 2 кој е составен дел на оваа наредба.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година.

(5) Доколку во согласност со Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мониторинг^(*), Националниот контролен план за намалување на салмонелозата кај кокошките несилки (*Gallus gallus*) во Република Северна Македонија утврден во Правилникот за начинот на вршење на официјални контроли на Салмонела и други одредени алиментарни интоксикации^(*) и Критериумите за хигиена на процесите утврдени во точки 2.1.3, 2.1.4 и 2.1.5 од Поглавје 2 од Прилог I на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*) бидејзе изолиран изолат на *Salmonella spp.*, *C. coli*, *C. jejuni*, индикатор комменсални *E. coli*, *E. Faecalis*, *E. Faecium* ќе се постапува согласно Програмата за антимикробна отпорност за периодот 2017 – 2021 година^(*).

Член 9

Мониторинг на квалитетот на храната од животинско потекло

(1) Мониторингот на квалитетот на храната од животинско потекло се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за квалитет на храната од животинско потекло, како и утврдување на согласност со декларацијата на самиот производ утврдена од страна на операторите со храна од животинско потекло.

(2) Мониторингот се врши во сите фази на ланецот на производство и промет на храната вклучувајќи ја и храната од увоз.

(3) Мониторингот се спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство при вршењето на официјалните контроли на квалитетот на храната од животинско потекло, при што треба да се земат мостри од објектите за преработка на храната од животинско потекло и/или од малопродажба, за лабораториско испитување на:

- млеко и производи од млеко, согласно Правилникот за барања за квалитетот на суровото млеко, стандардите за квалитет на конзумното млеко, млечните производи и употребата на нивните називи, квалитетот и активноста на starter културите, сирилата и други специфични материи и начинот на нивна употреба, начинот на дополнително означување на млекото и млечните производи како и дозволеното отстапување на тежината во однос на декларираната^(*),

- месо, мелено месо и производи од месо, согласно Правилникот за барањата во однос на квалитетот на мелено месо, подготовки од месо и производи од месо,

- риба согласно Правилникот за начинот и постапката на вршење на официјалните контроли на производите од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето^(*) и

- мед, согласно Правилникот за стандардите и начинот на одредување на квалитетот и начинот на пакување и означување на производите од пчели по однос на квалитетот^(*).

(4) Мониторингот на квалитетот на храната од животинско потекло се спроведува според Планот за мониторинг на квалитет на храна од животинско потекло даден во Прилог 3 кој е составен дел на оваа наредба.

(5) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година.

Член 10

Мониторинг за безбедност на храната за животни

(1) Мониторингот за безбедност на храната за животни се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за безбедност на храната за животни која се произведува или со која се хранат животните кои се користат за производство на храна за луѓе. Мониторингот на храната за животни се врши во сите фази на производство, преработка, складирање и дистрибуција на храната за животни, вклучувајќи ги и одгледувачите на животни запишани во Регистарот на одгледувалишта за животни во Агенцијата за храна и ветеринарство, во фаза која е најсоодветна за одреден параметар, критериум или барање за безбедност на храната за животни, освен на примарното производство наменето за сопствени потреби во домаќинството, како на храна за животни од домашно производство, така и на храна за животни од увоз.

(2) Мониторингот за безбедност на храната за животни се спроведува преку мерење, оценка и контрола на одредени параметри, критериуми и барања за храната за животни кои се поврзани со исполнување на општите и посебните барања за безбедност на храната за животни и следење на состојбата на безбедност на храната за животни.

(3) Мониторингот за безбедност на храната за животни се спроведува согласно Правилникот за изменување на Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни^(*), Правилникот за општи и посебни барања за безбедност на храната за животни^(*), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за листа на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво^(*) и Листата на суровини, материјали и други производи чие ставање во промет и употреба се забранети^(*).

(4) Мониторингот за безбедност на храната за животни се спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари согласно Планот даден во Програмата за мониторингот на безбедноста на храната за животни за 2020 година.

(5) Средствата за надоместување на трошоците за спроведување на мониторингот на безбедноста на храната за животни од став (4) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година.

(6) За утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност на храната за животни, операторите кои произведуваат храна за животни треба да земаат и да доставуваат на лабораториска анализа примероци од сите сировини кои се користат за производство на храна за животни, пред приготвувањето на храната за животни, врз основа на сопствена анализа на ризик во зависност од потеклото на сировината и производниот процес, специфичен за одреден вид/категија на објект.

(7) Исклучок од ставот (6) од овој член е испитувањето за утврдување на присуство на Салмонела во сировините од растително потекло и во сировините од животинско потекло и испитувањето за одредување на количеството на Афлатоксин Б1 (пченка, пченица, јачмен, просо, соја и други житарки) кои се задолжителни за секоја пратка влезна сировина за време на складирање. Доколку за одредена сировина е извршено испитување од страна на надлежна институција во Република Северна Македонија (Агенција за храна и ветеринарство, Државен инспекторат за земјоделство и Фитосанитарна управа), операторот со храна за животни може да ги користи резултатите од тие испитувања.

(8) Покрај обврските од ставовите (6) и (7) на овој член, операторите кои произведуваат храна за исхрана на животни треба да земаат и доставуваат на лабораториска анализа и примероци од сите готови крмни смеси за утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност од аспект на микробиолошките критериуми и присуство на непожелни супстанции врз основа на сопствена анализа на ризик специфичен за одреден вид/категија на објект, потеклото на сировината и производниот процес.

(9) Потребните испитувања и минималниот број на примероци од храна за животни спроведени од страна на операторите се дадени во Планот за мониторинг на храна за исхрана на животните од страна на операторите со храна од Прилог 4 кој е составен дел на оваа наредба.

(10) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од ставовите (6), (7) и (8) на овој член се на терет на операторите кои произведуваат храна за исхрана на животни.

Член 11

Мониторинг на безбедност на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат за исхрана на домашните миленици

(1) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат за исхрана на домашните миленици се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата од Законот за нуспроизводи од животинско потекло.

(2) Мониторингот на безбедност на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат за исхрана на домашните миленици се врши во сите фази на ланецот на производство и промет, вклучувајќи и пратки од увоз, заради откривање на присуство на бактерии од видовите *Salmonella* и *Enterobacteriaceae*, согласно Правилникот за поблиските услови, начинот и постапката за спроведување и примена на забраните за употреба на одредени нуспроизводи во исхраната на животните, како и посебните услови кои треба да ги исполнуваат нуспроизводите во исхрана на животните при увоз и извоз⁽¹⁴⁾ и Правилникот за посебните услови кои треба да ги исполнуваат преработените животински протеини и другите преработени производи кои можат да се користат како материјал за исхрана на животните во однос на стандардите за преработка, сировините, складирањето, увозот и хигиенските услови како и условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти и посебните технички услови за храна за домашни миленици и кучешки грицкалицы во однос на сировините, стандардите за преработка и увозот⁽¹⁵⁾.

(3) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат за исхрана на домашните миленици се спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари согласно Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло даден во Прилог 5 кој е составен дел на оваа наредба.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за спроведување на мониторингот од став (3) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година.

(5) Операторите со нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се користат за исхрана на домашните миленици треба редовно да земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од дериватите на нуспроизводите од животинско потекло на начин пропишан во Правилникот за поблиските услови, начинот и постапката за спроведување и примена на забраните за употреба на одредени нуспроизводи во исхраната на животните, како и посебните услови кои треба да ги исполнуваат нуспроизводите во исхрана на животните при увоз и извоз⁽¹⁴⁾ и Правилникот за посебните услови кои треба да ги исполнуваат преработените животински протеини и другите преработени производи кои можат да се користат како материјал за исхрана на животните во однос на стандардите за преработка, сировините, складирањето, увозот и хигиенските услови како и условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти и посебните технички услови за храна за домашни миленици и кучешки грицкалицы во однос на сировините, стандардите за преработка и увозот⁽¹⁵⁾.

(6) Мониторингот од став (5) на овој член се спроведува според Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло, од Прилог 5 на оваа наредба.

(7) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (5) на овој член се на терет на операторите.

Член 12

Мониторинг на безбедност на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на почва

(1) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат како органските ѓубрива и подобрувачи на почвата се однесува на мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло употребени во одржување или збогатување на хранливоста на растенијата, физичките и хемиските карактеристики и биолошката активност на почвата, одделно или заедно. Овде се вбројуваат ѓубрива, содржина на дигестивен систем, компост и резидуи од разлагање (биогаз) согласно Законот за нуспроизводи од животинско потекло^{(*)22}. Мониторингот се врши во сите фази на ланецот на производство и промет. Истиот се спроведува на пратки при производство, преработка и дистрибуција, вклучувајќи и пратки од увоз, заради откривање на присуство на бактерии од видовите *Salmonella*, *Enterobacteriaceae*, *E. Coli* или *Enterococcaceae*. Ако нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на почва, потекнуваат од месно-коскено брашно или од преработени животински протеини потребно е да се испитува на *Salmonella* и *Enterobacteriaceae*, а доколку се резидуи од разлагање (биогаз) или компост се испитува на *Salmonella* и *E. Coli* или *Enterococcaceae*.

(2) Мониторингот на безбедноста нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на почва се спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари согласно Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло од Прилог 5 на оваа наредба.

(3) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања согласно став (2) од овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година.

(4) Операторите со нуспроизводи од животинско потекло треба редовно да земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од производите, на начин пропишан во Правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти за нуспроизводи од животинско потекло и посебните технички услови и постапки за преработка при ставање во промет и увоз на храна за домашни миленици и технички производи од нуспроизводи од животинско потекло^{(*)16},

Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 3 материјали и посебните услови за преработени животински протеини и други преработени производи кои може да се користат како материјал за исхрана на животните^{(*)17}, Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост како и постапките и барањата за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 1 материјали и Категорија 2 материјали на нуспроизводи од животинско потекло^{(*)18} и Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат олеохемиските објекти и објектите за производство на биогаз и компост^{(*)19}.

(5) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на почва од став (4) од овој член се спроведува според Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло од Прилог 5 на оваа наредба.

(6) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (4) на овој член се на терет на операторите со нуспроизводи од животинско потекло.

Член 13

Контрола на штетници

(1) Заради заштита на здравјето на луѓето, заштита на животната средина и здравствена заштита на животните, операторите со храна од животинско потекло, операторите со храна за животни и операторите со нуспроизводи од животинско потекло треба да воспостават соодветни програми за контрола на штетници, согласно технолошките карактеристики на процесот на производство на операторот. Контролата на штетници треба да се спроведе од страна на операторот, односно ангажирани правни лица кои се одобрени за вршење на таа дејност согласно прописите од областа на здравството и ветеринарното здравство.

(2) Средствата за спроведување на активностите од став (1) на овој член се на терет на операторите.

Член 14

Мониторинг на резидуи и недозволените супстанции, мониторинг на микробиолошки критериуми, мониторинг на квалитет на храна од животинско потекло, храна за исхрана на животни и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати при увоз

(1) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на граничен премин зема мостри од храна од животинско потекло, храна за исхрана на животни и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се уве-

зуваат во Република Северна Македонија, со цел вршење на мониторинг заради откривање на присуство на резидуи и недозволен супстанции со цел заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за непречен промет со производи од животинско потекло.

(2) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на граничен премин зема мостри од храна од животинско потекло, храната за исхрана на животни и нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се увезуваат во Република Северна Македонија со цел вршење на мониторинг на безбедноста и квалитетот заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за хигиенска исправност и квалитет.

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на граничен премин зема мостри од храна од животинско потекло, храната за исхрана на животни и нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се увезуваат во Република Северна Македонија заради утврдување на исполнувањето на условите на микробиолошките критериуми и верификување на критериумите за безбедност на храната и критериумите за хигиената на процесот согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната⁽³⁾, прописите за безбедност на храна за исхрана на животни и прописите за нуспроизводи од животинско потекло.

(4) Мониторингот од ставовите (1), (2) и (3) од овој член се спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство.

(5) Средствата за спроведување на активностите од ставовите (1), (2) и (3) од овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година.

(6) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања за земањето мостри при задолжителното лабораториско испитување на следните десет пратки производи од животинско потекло, храната за исхрана на животни и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати во случај кога пратките не ги исполнуваат условите утврдени со прописите од областа на ветеринарното здравство и безбедност на храната се на товар на увозникот.

(7) Во случај на добиен позитивен наод од лабораториските испитувања на производи од животинско потекло, храна за животни и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати, кога земањето мостри од ставовите (1), (2) и (3) од овој член се спроведени при постоење на сомнеж, средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри се на товар на увозникот.

(8) Спроведувањето на мерките од ставовите (1), (2) и (3) од овој член се врши согласно одредбите од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот

сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло⁽²⁰⁾ и Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката за вршење проверка и преглед при увоз и транзит на пратката со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит⁽²¹⁾.

(9) Операторите кои увезуваат храна од животинско потекло, храна за исхрана на животните и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати треба да земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од пратките кои ги увезуваат заради утврдување на исполнување на барањата за безбедност од аспект на микробиолошките критериуми и присуство на контаминенти и непожелни супстанции врз основа на сопствена анализа на ризик специфичен за одреден вид/категорија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.

(10) Операторите од став (9) на овој член земањето на мостри за лабораториско испитување на увезените пратки го вршат врз основа на изготвен план кој ги опфаќа сите релевантни ризици по безбедност (микробиолошки, хемиски и контаминенти) во зависност од видот и типот на храна од животинско потекло, храна за исхрана на животните и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати, одобрен од страна на официјалниот ветеринар надлежен за контрола на објектот.

(11) Операторите од став (9) на овој член земаат задолжително мостра за испитување доколку увезуваат за прв пат:

- нов производ од животинско потекло, храна за животни и нуспроизвод од животинско потекло, независно од која земја е производителот;
- производ од нов производител-извозник и
- од нова земја од која досега не увезувале.

(12) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (9) на овој член се на терет на операторите.

Член 15

Влегување во сила

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-152/2
20 февруари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

*Прилог 1***Фреквенција на земање мостри за микробиолошки критериуми****Фреквенција на земање мостри во кланици и објекти кои расекнуваат месо**

Земање на мостри во кланици кои произведуваат црвено месо Специфични видови на животни за земање на мостри се говеда, овци, кози и свињи	<u>Тестирања за утврдување на хигиена на процес</u> Земањето на мостри за овој критериум се применуваат за време на работа на објектот во текот на производниот процес според следната фреквенција: За производство со обем од 2.000 говеда, 20.000 свињи и овци/кози на годишно ниво, или повеќе од 40 говеда или 400 свињи, овци/кози неделно: фреквенција на земање на мостри за <u>салмонела</u> е 5 мостри еднаш неделно, во неделите кога има колење (се бројат неделите во кои има колење), 30 последователни недели за сите видови одделно (30 x 5 = 150 мостри по видови). После 30 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри може да се намали на 5 мостри еднаш на секои 2 недели; фреквенцијата на земање на мостри за <u>ентеробактерии и аеробни колонии</u> е 5 мостри еднаш неделно, во неделите кога има колење (се бројат неделите во кои има колење), 6 последователни недели (6 x 5 = 30 мостри по видови). После 6 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри може да се намали на 5 мостри еднаш на секои 2 недели. Денот во неделата за вршење на земање на мостри треба да се менува. Бидејќи за мал број заклани животни од специфицираните видови, неделното земање на мостри не е применливо, земањето на мостри треба да се изврши според следните фреквенции: За производство со обем помеѓу 20 и 40 говеда, помеѓу 100 и 400 свињи и овци/кози неделно фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 мостри еднаш на секои 4 недели, во кои има колење (се бројат само неделите во кои има колење), како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии и аеробни колонии</u>. За производство со обем помеѓу 5 и 20 говеда, помеѓу 50 и 100 свињи и овци/кози неделно, фреквенцијата на земање
--	---

	на мостри треба да биде 5 мостри еднаш на секои 8 недели во кои има колење (се бројат само неделите во кои има колење), како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии</u> и <u>аеробни колонии</u>. За производство со обем помал од 10 говеда, 50 свињи и овци/кози неделно фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 мостри еднаш на секои 13 недели, како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии</u> и <u>аеробни колонии</u>. Во случај кога дневното колење е помало од 5 животни, мостри се земаат последователно и од следното колење за постигнување на потребните 5 мостри.
Земање на мостри црвено месо Специфични видови на животни за земање на мостри се говеда, овци, кози и свињи	<u>Тестирања за утврдување на безбедност на храна</u> Земањето на мостри за овој критериум се применува за свежо месо од цицачи во парчиња за утврдување на присуство на <u>Salmonella</u>, <u>Campylobacter spp.</u>, <u>Yersinia enterocolitica</u>. Се применува за месо пласирано на пазарот за време на неговиот рок на траење. Планот за земање мостри зависи од обемот на производството и е следната: Производство над 30.000 кг/неделно - еднаш неделно. Производство помеѓу 10.000 и 30.000 кг/неделно - еднаш на две недели. Производство помеѓу 5.000 и 10.000 кг/неделно - еднаш месечно. Производство под 5.000 кг/неделно - еднаш на два месеца. Во примарното производство - два пати годишно
Земање на мостри во кланици кои произведуваат месо од живина	<u>Тестирања за утврдување на хигиена на процес</u> Земањето на мостри за овој критериум се применуваат за време на работа на објектот во текот на производниот процес според следната фреквенција: За производство со обем над 500,000 птици на годишно ниво или повеќе од 10,000 неделно: Фреквенцијата на земање на мостри за <u>салмонела</u> и <u>кампилобактер</u> е 5 мостри еднаш неделно, во неделите во кои има колење (се бројат само неделите во кои има колење во случај на неконтинуирано колење), 30 последователни недели (30 x 5 = 150 мостри по видови). После 30 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри може да се намали на 5 мостри еднаш на секои 2 недели; Фреквенција на земање на мостри за <u>ентеробактерии</u> и

	<u>аеробни колонии</u> е 5 мостри еднаш неделно, во неделите во кои има колење (себројат само неделите во кои има колење во случај на неkontинуирано колење), 6 последователни недели ($6 \times 5 = 30$ мостри по видови). После 6 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри по видови може да се намали на 5 мостри еднаш на секои 2 недели. Денот во неделата за земање на мостри треба да се менува. Бидејќи за мал број заклани животни неделното земање на мостри не е применливо, земањето на мостри треба да се изврши според следните фреквенции: За производство со обем помеѓу 3 000 и 10 000 птици/неделно, фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 мостри еднаш на секои 4 недели, во неделите во кои има колење (себројат само неделите во кои има колење во случај на неkontинуирано колење), како за испитување на <u>салмонела</u>, <u>кампилобактер</u>, така и за <u>ентеробактерии</u> и <u>аеробни колонии</u>. За производство со обем помал од 3 000 птици/неделно, фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 мостри еднаш на секои 8 недели, во неделите во кои има колење (себројат само неделите во кои има колење во случај на неkontинуирано колење), како за испитување на <u>салмонела</u>, <u>кампилобактер</u>, така и за <u>ентеробактерии</u> и <u>аеробни колонии</u>.
Земање на мостри месо од живина	<u>Тестирања за утврдување на безбедност на храна</u> Земањето на мостри за овој критериум се применува за свежо месо во парчиња за утврдување на присуство на <u>Salmonella</u>, <u>Campylobacter spp.</u> <u>Yersinia enterocolitica</u>. Се применува за месо пласирано на пазарот за време на неговиот рок на траење. Земањето на мостри зависи од обемот на производството и е следната: Производство над 10 000 кг/неделно - еднаш неделно. Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш на две недели. Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш месечно. Во примарното производство - два пати годишно

Фреквенција за земање мостри од мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо

Земање на мостри во објекти за производство на мелено месо, подготовки од месо и обескоскено месо	<u>Тестирања за утврдување на безбедност на храна</u> Операторите со храна во објектите за производство на мелено месо, месни подготовки и обескоскено месо земаат мостри од една серија на мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо за утврдување на критериумите за безбедност на храна, според даденото во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*)). Земањето на мостри зависи од обемот на производството и е следната: Производство над 30 000 кгр/неделно - еднаш неделно; Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кгр/неделно - еднаш на две недели; Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кгр/неделно - еднаш месечно, Производство под 5 000 кгр/неделно - еднаш на два месеца. Сите објекти кои произведуваат продукти наменети да се консумираат сурови или недоволно термички третираны (тартар бифтек), без оглед на количината на производство треба да извршат неделно тестирање. <u>Тестирања за утврдување на хигиена на процес</u> Операторите со храна во објектите за производство на мелено месо, месни подготовки и обескоскено месо земаат мостри од опремата за производство во контакт со производите за утврдување на критериумите за хигиена на процес, односно присуство на <u>број на аеробни колонии, E coli и коагулаза позитивни стафилококи</u> Земањето на мостри за овој критериум се применуваат за време на работа на објектот во текот на производниот процес според следната фреквенција: Производство над 30 000 кгр/неделно - еднаш неделно; Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кгр/неделно - еднаш на две недели; Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кгр/неделно - еднаш месечно, Производство под 5 000 кгр/неделно - еднаш на два месеца. Во случај кога фреквенцијата на земањето мостри од мелено месо и подготовки од месо е еднаш неделно фреквенцијата на
--	--

	земањето мостри од мелено месо и подготовки од месо за анализи за <u>E. coli</u> и за бројот на аеробните колонии може да се намали на петнаесет дена ако се добијат задоволителни резултати за шест последователни недели. Кога се земаат мостри за испитување на <u>Salmonella</u> од мелено месо, подготовки од месо, фреквенцијата може да се намали на петнаесет дена ако се добијат задоволителни резултати во 30 последователни недели.
--	--

Фреквенција за земање мостри во објекти кои произведуваат производи од месо

Тестирања за утврдување на безбедност на храна

Операторите со храна во објектите за производство на производи од месо земаат мостри од една серија на производи од месо за утврдување на критериумите за безбедност на храна, соодветно според Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната:

Производство над 30 000 кг/неделно - еднаш неделно.

Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кг/неделно - еднаш на две недели.

Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш месечно.

Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш на два месеца.

Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи.

Тестирања за утврдување на хигиена на процес

Операторите со храна во објектите за производи од месо земаат мостри од опремата за производство во контакт со производите за утврдување на критериумите за хигиена на процес соодветно според Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно:

Производство над 30 000 кг/неделно - еднаш неделно.

Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кг/неделно - еднаш на две недели.

Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш месечно.

Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш на два месеца.

Напомена: Земањето на мостри се врши по производствена линија.

Во примарното производство - два пати годишно

Фреквенција за земање мостри во објекти за обработка на млеко и производство на производи од млеко

Тестирања за утврдување на безбедност на храна

Операторите со храна во објектите за обработка на млеко и производство на производи од млеко земаат мостри од една серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната:

Обработка над 500 000 литри млеко/неделно - еднаш неделно.

Обработка помеѓу 100 000 и 500 000 литри млеко /неделно - еднаш на две недели.

Обработка помеѓу 50 000 и 100 000 литри млеко /неделно - еднаш месечно.

Обработка помеѓу 10 000 и 50 000 литри млеко /неделно - еднаш на два месеци.

Обработка под 10 000 литри млеко /неделно - еднаш на четири месеца.

Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи.

Тестирања за утврдување на хигиена на процес

Операторите со храна во објектите за обработка на млеко и производство на производи од млеко земаат мостри од опремата за производство која доаѓа во контакт со производите за утврдување на критериумите за хигиена на процес, соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно:

Обработка над 500 000 литри млеко/неделно - еднаш неделно.

Обработка помеѓу 100 000 и 500 000 литри млеко /неделно - еднаш на две недели.

Обработка помеѓу 50 000 и 100 000 литри млеко /неделно - еднаш месечно.

Обработка помеѓу 10 000 и 50 000 литри млеко /неделно - еднаш на два месеци.

Обработка под 10 000 литри млеко /неделно - еднаш на четири месеца.

Во примарното производство - два пати годишно

Фреквенција за земање мостри во објекти за обработка и препакување на риба**Тестирања за утврдување на безбедност на храна**

Операторите со храна во објектите за обработка и препакување на риба земаат мостри од една серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната:

Обработка над 30.000 кг/неделно - еднаш месечно.

Обработка помеѓу 10.000 и 30.000 кг /неделно - еднаш на два месеца.

Обработка помеѓу 5.000 и 10.000 кг /неделно - еднаш на три месеца.

Обработка помеѓу 3.000 и 5.000 кг /неделно - еднаш на четири месеци.

Обработка под 3.000 кг /неделно - еднаш на шест месеца.

Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи.

Тестирања за утврдување на хигиена на процес

Операторите со храна во објектите за обработка и препакување на риба земаат мостри од една серија на производи за утврдување на критериумите за хигиена на процес соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно:

Обработка над 30.000 кг/неделно - еднаш месечно.

Обработка помеѓу 10.000 и 30.000 кг /неделно - еднаш на два месеца.

Обработка помеѓу 5.000 и 10.000 кг /неделно- еднаш на три месеца.

Обработка помеѓу 3.000 и 5.000 кг /неделно - еднаш на четири месеци.

Обработка под 3.000 кг /неделно еднаш на шест месеца.

Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи.

Фреквенција за земање мостри во објекти кои произведуваат мед и производи од мед**Тестирања за утврдување на безбедност на храна**

Операторите со храна во објектите за собирање и пакување на мед и производи на база на мед земаат мостри од една збирна серија на мед за утврдување на критериумите за безбедност на храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната:

- Производство над 100.000 кг/годишно - еднаш месечно.
- Производство помеѓу 50.000 и 100.000 кг/годишно - еднаш на три месеца.
- Производство под 50.000 кг/годишно - еднаш на шест месеца.

Тестирања за утврдување на хигиена на процес

Операторите со храна во објектите за собирање и пакување на мед и производи на база на мед земаат мостри од една збирна серија на мед за утврдување на критериумите за хигиена на процес, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно:

- Производство над 100.000 кг/годишно - еднаш месечно.
- Производство помеѓу 50.000 и 100.000 кг/годишно - еднаш на три месеца.
- Производство под 50.000 кг/годишно - еднаш на шест месеца.
- Во примарното производство - два пати годишно

Фреквенција за земање мостри во живинарски фарми кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе

Операторите со храна во живинарските фарми кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе земаат мостри за утврдување на критериумите за безбедност на храна, односно присуство на Salmonella и Listeria monocytogenes.

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од бројот на несилките во фармата и е следната:

- За фарми со над 100.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш месечно;
- За фарма од 50.000-100.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на два месеца;
- За фарма од 20.000-50.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на три месеца;
- За фарма од 5.000-20.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на четири месеца;
- За фарма од 1.000 до 5.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на шест месеца;
- За фарма под 1000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе се потребно е земање на мостри еднаш годишно.
- Во примарното производство - два пати годишно

Фреквенција за земање мостри во објекти и оператори со храна кои произведуваат производи од јајца

Тестирања за утврдување на безбедност на храна

Операторите со храна во објектите кои произведуваат производи од јајца земаат мостри од една збирна серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната:

Производство над 10.000 кг/неделно еднаш месечно.

Производство помеѓу 5.000 и 10.000 кг/неделно - еднаш на два месеца.

Производство помеѓу 3.000 и 5.000 кг/неделно - еднаш на три месеца.

Производство помеѓу 1.000 и 3.000 кг/неделно - еднаш на четири месеца.

Производство под 1.000 кг/неделно - еднаш на шест месеца.

ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС

Операторите со храна во објектите кои произведуваат производи од јајца земаат мостри од една збирна серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно:

Производство над 10.000 кг/неделно - еднаш месечно.

Производство помеѓу 5.000 и 10.000 кг/неделно - еднаш на два месеца.

Производство помеѓу 3.000 и 5.000 кг/неделно - еднаш на три месеца.

Производство помеѓу 1.000 и 3.000 кг/неделно - еднаш на четири месеца.

Производство под 1.000 кг/неделно - еднаш на шест месеца

Фреквенција за земање мостри од страна на официјалните ветеринари

Официјалните ветеринари при спроведување на официјалните контроли кај операторите со храна ја контролираат фреквенцијата на мострирање извршена од самите оператори. При вршење на овие контроли официјалните ветеринари вршат и службено мострирање кое треба да изнесува 30% од соодветните мострирања кои треба да ги извршуваат операторите. Во случај кога 30% од соодветните мострирања е помалку од едно мострирање годишно, тогаш мострирањето треба да изнесува најмалку еднаш годишно.

Прилог 2

План за мониторингот на антимикробна отпорност

	Мостри за добивање на изолати			
бактерии	популација на животни	потекло на мострите	мостри	бр. на примероци
Salmonella spp.	Бројлери	кланица	труп	10
	Товени свињи	кланица	труп	50
	Говеда < од 1 год. старост	кланица	труп	30
C. Jejuni	Бројлери	кланица	цекуми	10
Индикатор коменсална E. Coli	Бројлери	кланица	цекуми	10
	Товени свињи	кланица	цекуми	50
	Говеда < од 1 год. Старост	кланица	цекуми	30
E. Coli која произведува ESBL, AmpC или карбопенемази и Метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (само кај свињи)	Бројлери	малопродж ба	свежо месо	15
	Товени свињи	малопродж ба	свежо месо	20
	Говеда < од 1 год. Старост	малопродж ба	свежо месо	20
C. Coli	Бројлери	кланица	цекуми	10
	Товени свињи	кланица	цекуми	50
E. Faecalis	Бројлери	кланица	цекуми	5
	Товени свињи	кланица	цекуми	50

	Говеда < од 1 год. Старост	кланица	цекуми	20
E. Faecium	Бројлери	кланица	цекуми	5
	Товени свињи	кланица	цекуми	50
	Говеда < од 1 год. Старост	кланица	цекуми	20
Метицилин- резистентен Staphylococcus aureus	Свињи за тов	фарма / кланица	брис од кожа кај ушите или брис од нос	50

Прилог 3

План за мониторинг на квалитет на храна од животинско потекло

вид на храна	испитување на	број на проби
производи од млеко	одредување на содржината на млечни масти	60
производи од млеко	одредување на сува материја	40
производи од млеко	одредување на растителни масти во млеко и производи од млеко	60
производи од млеко	одредување на содржината на млечни протеини	60
производи од млеко	одредување на киселост	40
конзумно млеко	одредување на млеко во прав/згуснато млеко	40
пастеризирано млеко и производи од млеко	фосфатаза тест	10
производи од месо	одредување на присуство на MOM (квалитативно и квантитативно)	60
производи од месо и подготовки од месо	одредување на вкупни протеини од месо	60
производи од месо	одредување на потекло на протеините	60
производи од месо	одредување на полициклични ароматични јаглеродороди	30
производи од месо	определување на содржината на влага	40
производи од месо	определување на нитрити, колориметриска метода	40

производи од месо	одредување на фосфати	40
производи од месо	одредување на сулфити	40
производи од месо и млеко	одредување на адитиви-бои	13
производи од месо, подготовки и мелено месо	определување на содржината на масти	50
производи од месо, подготовки и мелено месо	определување на сол	40
месни конзерви	содржина на скроб	40
МОМ и мелено месо	одредување на содржина на калциум	60
мелено месо	однос сврзно ткиво месни протеини	40
мед	одредување на присуство на сахароза	40
мед	одредување на присуство на гликоза и фруктоза	40
мед	одредување на вид и потекло на медот – поленска анализа	40
мед	содржина на влага	40
мед	содржина на нерастворлива вода	40
мед	електрична спроводливост	40
мед	вкупна киселост	40
мед	активноста на ензимот на диастаза	40
мед	содржина на хидроксиметилфурфурал	40
риба и производи од риба	вкупен испарлив основен азот (TVB-N)	5
риба и производи од	триметиламин азот (TMA-N)	5

риба		
бивални мекотели, иглокожи, туникати или морски гастрополи	липолитички токсин	5
сите видови матрикси	бензопирени	10
сите видови матрикси	Одредување на ниво малондиалдехид (MDA)	5

Распределбата на моестрите по подрачни единици и вид на храна, ќе се врши согласно план, на месечно ниво.

Прилог 4

План за мониторинг на храна за исхрана на животните од страна на операторите со храна за животни

1) Земањето на примероци од храната за животни се врши заради утврдување на следните параметри, каде е соодветно:

Параметри	Вид на храна за животни од која се земаат примероци за испитување
Салмонели	За испитување на Салмонели се земаат примероци од: - Суровини на храна за животни и - Крмни смеси.
Сулфоредуктивни клостридии	За испитување на Сулфоредуктивни клостридии се земаат примероци од: - Суровини на храна за животни и - Крмни смеси.
Неоргански контаминенти и азотни соединенија	За испитување на Арсен се земаат примероци од: - Суровини на храна за животни; - Адитиви на храната за животни кои припаѓаат на функционалната група на елементи во траги во крмни смеси; - Дополнителна храна за животни и - Комплетна храна за животни. За испитување на Кадмиум се земаат примероци од: - Суровини за храна за животни од растително потекло; - Суровини за храна за животни од животинско потекло; - Суровини за храна за животни од минерално потекло; - Адитиви на храната за животни кои припаѓаат на функционалната група на елементи во траги во крмни смеси; - Адитиви на храната за животни кои припаѓаат на функционалната група на врзувачи и средства против згрутчување; - Премикси; - Дополнителна храна за животни и - Комплетна храна за животни. За испитување на Олово се земаат примероци од: - Суровини за храна за животни; - Адитиви на храната за животни кои припаѓаат на функционалната група на елементи во траги во крмни смеси; - Адитиви на храната за животни кои припаѓаат на функционалната група на врзувачи и средства против згрутчување; - Премикси; - Дополнителна храна за животни и - Комплетна храна.

	За испитување на Жива се земаат примероци од: - Суровини за храна за животни; - Крмни смеси. За испитување на Нитрити се земаат примероци од: - Суровини за храна за животни и - Комплетна храна за животни.
Микотоксини	За испитување на Афлатоксин В1 се земаат примероци од: - Суровини за храна за животни; - Дополнителна храна за животни и - Комплетна храна за животни. За испитување на Зеараленон и Охратоксин А се земаат примероци од: - Крмни смеси за животни.
Органохлорни соединенија (со исклучок на диоксини и полихлорирани бифенили)	За испитување на Органохлорни соединенија (со исклучок на диоксини и полихлорирани бифенили) се земаат примероци од: - Суровини за храна за животни и - Крмни смеси.
Диоксин и полихлорирани бифенили (PCBs)	За испитување на Диоксин и полихлорирани бифенили PCBs се земаат примероци од: - Суровини за храна за животни од растително потекло; - Суровини за храна за животни од минерално потекло; - Суровини за храна за животни од животинско потекло; - Адитивите за храна за животни: каолинитска глина, вермикулит, натролит-

	фонолит, синтетички калциум алуминат и клиноптилолит со седиментно потекло кои припаѓаат на функционални групи на врзувачи и средства против згрутчување; - Адитиви на храната за животни кои припаѓаат на функционалната група на елементи во траги во крмни смеси; - Премикси и - Крмни смеси.
Кокцидиостатици	За испитување на Кокцидиостатици се земаат примероци од: - Суровини за храна за животни; - Премикси и - Крмни смеси.
Контаминација со забранети животински протеини	За испитување на контаминација со забранети животински протеини за исхрана на преживни и непреживни животни се земаат примероци од крмни смеси за исхрана на преживни и непреживни животни кои содржат преработени протеини од животинско потекло.

2) Минимален број на мостри за лабораториско испитување за утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност на храната за животни

А) при производство на крмни смеси за животни во Република Северна Македонија

- врз основа на обемот на производство:

- кога обемот на производство на одреден вид/категорија храна за животни е до 10 тони месечно, потребно е најмалку еднаш на три месеци да се земе и да се достави на лабораториска анализа репрезентативна мостра од секој вид храна за животни;
- кога обемот на производство на одреден вид/категорија храна за животни е помеѓу 10 и 50 тони месечно, потребно е најмалку еднаш на два месеци да се земе и да се достави на лабораториска анализа репрезентативна мостра од секој вид храна за животни;
- кога обемот на производство на одреден вид/категорија храна за животни е поголемо од 50 тони месечно, потребно е најмалку еднаш месечно да се земе и да се достави на лабораториска анализа репрезентативна мостра од секој вид храна за животни.

Б) Оператори со храна за животни кои ставаат во промет масла, масти и производи добиени од нив

Операторите со храна за животни кои ставаат во промет масла, масти и производи добиени од нив кои се наменети за употреба во храната за животни, вклучително и крмни смеси, треба да ги испитуваат овие производи во акредитирани лаборатории за количината на диоксини и РСВ слични на диоксин во согласност со Правилникот за барањата за операторите со храна за животни во која било фаза на производство, преработка и дистрибуција на храната за животни, како и хигиенските барања за добрите практики за исхрана на животните (*²³) и Правилникот за изменување на Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни (*¹⁰). Испитувањата треба да се извршуваат со најмалку од следните фреквенции (доколку не е поинаку назначено, серијата од производи кои треба да се испитуваат не треба да надминува 1000 тони):

1) Оператори со храна за животни кои преработуваат сурови растителни масти и масла:

(а) 100% од сериите на производите добиени од масла и масти од растително потекло, со исклучок на:

- глицерин
- лецитин
- смола и
- производи од потточка б) на оваа точка;

(б) киселите масла од хемиско рафинирање, сапунските талози, користените средства за филтрирање, употребената земја за избелување и влезните серии на сурово кокосово масло треба да се анализирани и документирани како дел од HACCP системот.

2) Оператори со храна за животни кои произведуваат животински масти, вклучително и операторите кои преработуваат животински масти, една репрезентативна анализа на 5000 тони со најмалку една репрезентативна анализа годишно од животинска маст и производи добиени од животинска маст, кои припаѓаат на категорија 3 материјал наведена во Листата на категоризирани нуспроизводи од животинско потекло (*²⁴) или од објект, одобрен за производство на храна наменета за исхрана на луѓето.

3) Оператори со храна за животни кои произведуваат рибино масло:

а) 100% од сериите од рибино масло доколку се произведени од:

- производи добиени од рибино масло, освен рафинирано рибино масло;
- рибници без историја на мониторинг, со неодредено потекло или од Балтичкото Море;
- рибни нуспроизводи од објекти за преработка на риба за исхрана на луѓе кои не се одобрени за производство на храна наменета за исхрана на животните и
- риби од видовите *Micromesistius poutassou* и видови од фамилијата *Clupeidae*;

б) 100% од излезните серии од производи добиени од рибино масло, освен рафинирано рибино масло;

в) една репрезентативна анализа на 2000 тони за рибино масло кое не е наведено во потточката а) на оваа точка;

г) рибино масло кое е деконтаминирано со официјално одобрен третман како што е наведено во Правилникот за општи и посебни барања за безбедност на храната за животни (*¹¹). треба да е анализирано и документирано како дел од HACCP системот.

4) Оператори со храна за животни кои вршат дејност во олеохемиската индустрија кои ставаат во промет храна за животни:

(а) 100% од влезните серии на животински масти и рибино масло кои не се претходно опфатени, отпадни масла и масти од операторите со храна одобрени за производство на храна наменета за исхрана на луѓето и мешани масти и масла;

(б) 100% од сериите на производи добиени од масла и масти ставени во промет како храна за животни, освен:

- глицерин
- чисти дестилирани масни киселини настанати со разделување и
- производи наведени во потточката в) на оваа точка;

(в) сурови масни киселини настанати со разделување, масни киселини естерифицирани со глицерол, моно и диглицериди на масни киселини, соли на масни киселини и влезни серии на сурово кокосово масло треба да се анализирани и документирани како дел од HACCP системот.

5) Оператори со храна за животни кои вршат производство на биодизел кои ставаат во промет храна за животни:

(а) 100% од влезните серии на животински масти и рибино масло кои не се претходно опфатени, отпадни обновени (третиран/рециклирани) масла и масти од операторите со храна одобрени за производство на храна наменета за исхрана на луѓето и мешани масти и масла;

(б) 100% од сериите на производи добиени од масла и масти кои се ставаат во промет како храна за животни, освен:

- глицерин
- лецитин
- смола и
- производи наведени во потточка в) на оваа точка;

(в) киселите масла од хемиско рафинирање, сапунските талози и суровото кокосово масло треба да се анализирани и документирани како дел од HACCP системот.

б) Оператори со храна за животни кои управуваат со објекти за мешање на масти, каде операторот со храна за животни може да одбере една опција:

(а) 100% од влезните серии на сурово кокосово масло, животински масти и рибино масло кои не се претходно опфатени, отпадни обновени (третиран/рециклирани) масла и масти од операторите со храна одобрени за производство на храна наменета за исхрана на луѓето и мешани масти и масла и производи добиени од масла и масти, освен:

- глицерин
- лецитин
- смола и
- производи наведени во потточка б) на оваа точка;

(б) киселите масла од хемиско рафинирање, суровите масни киселини настанати со разделување, чистите дестилирани масни киселини настанати со разделување и сапунските талози треба да се анализирани и документирани како дел од HACCP системот; или

(в) 100% од сериите на мешани масти и масла кои се користат за храна за животни.

7) Оператори со храна за животни различни од оние опфатени во точка б):

(а) 100% од влезните серии на сурово кокосово масло, животински масти и рибино масло кои не се претходно наведени, отпадни обновени (третиран/рециклирани) масла и

масти од операторите одобрени за производство на храна наменета за исхрана на луѓето и мешани масти и масла и производи добиени од масла и масти, освен:

- глицерин
- лецитин
- смола и
- производи наведени во потточка б) на оваа точка;

(б) киселите масла од хемиско рафинирање, сурови масни киселини настанати со разделување, чистите дестилирани масни киселини настанати со разделување, користените средства за филтрирање, употребената земја за избелување и сапунските талози треба да се анализирани и документирани како дел од HACCP системот;

(в) 1% од сериите од произведена мешана храна за животни што содржат производи наведени во потточките а) и б) на оваа точка.

В) Увоз на храна за животни

Мострирањето се врши врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одреден вид/категорија на објект, потекло на суровината и производниот процес, со минимум следната фреквенција:

- секоја прва пратка од нов производител
- секоја трета наредна пратка до десетата пратка
- понатаму секоја пета пратка по десетата пратка

Увозниците кои ставаат во промет во промет масла, масти и производи добиени од нив кои се наменети за употреба во храната за животни, вклучително и крмни смеси, треба да ги испитуваат овие производи во акредитирани лаборатории за количината на диоксини и РСВ слични на диоксин, во согласност со Правилникот за изменување на Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни ⁽¹⁰⁾, со најмалку од следната фреквенција:

а) 100% од увезените серии на сирово кокосово масло, животински масти, рибини масла, отпадни обновени (третиран/рециклирани) масла и масти од операторите на храна, мешани масти и масла, токоферол екстрахирани од растително масло и токоферил ацетат направен од него и производи добиени од масла и масти, освен:

- глицерин
- лецитин
- смола и
- производи наведени во потточка б) на оваа точка;

б) кисели масла од хемиско рафинирање, сурови масни киселини настанати со разделување, чисти дестилирани масни киселини настанати со разделување и сапунски талози треба да бидат анализирани и документирани како дел од HACCP системот.

Прилог 5

План за мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло**I. Параметри, вид на производ и фаза од каде се врши мострирање**

Параметри	Вид на производ од кој се земаат примероци за испитување	Фаза од каде се врши мострирање
Микробиолошки опасности Enterobacteriaceae и Salmonella	Храна за домашни миленици	Земањето примероци треба да се изврши во која било фаза по последниот температурен запис на термичкиот третманот односно во фазата на складирање или при отстранување од складиштето. Земањето мостри за Enterobacteriaceae е да се укаже на адекватна термичка обработка и треба да се одржи веднаш по фазата на температурниот третман. Примероците за салмонелата треба да се земаат за време на складирањето или за време на складирањето или при отстранувањето од складиштето.
Микробиолошки опасности E.coli или Enterobacteriaceae и Salmonella	Органски ѓубрива, компост и резидуи од биогас (дигестат)	Земањето примероци треба да се изврши во која било фаза по последниот температурен запис на термичкиот третманот односно во фазата на складирање или при отстранување од складиштето. За објектите за биогас, ова може да се

		изврши во фазата на дигестија, во зависност од видот на системот. Земањето мостри за E.coli или Enterococcaceae е да се укаже на адекватна термичка обработка и треба да се одржи веднаш по фазата на температурниот третман, каде што е можно (постои голема веројатност за повторна контаминација од околината после пост третман). Примероците од салмонелата треба да се земаат за време на складирањето или за време на отстранување од складиштето, бидејќи тоа е тест за превенција од вкрстена контаминација.
--	--	--

II. Земање на мостри нуспроизводи од животинско потекло од страна на операторите со нуспроизводи од животинско потекло

Минимален број на мостри за лабораториско испитување за утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност на нуспроизводи од животинско потекло:

А) при производство во Република Северна Македонија - врз основа на обемот на производство:

Се зема 1 репрезентативен примерок од секоја серија.

Б) при увоз на нуспроизводи од животинско потекло — врз основа на увезени пратки:

- секоја пратка од нов производител
- секоја трета наредна пратка до десетата пратка
- понатаму секоја пета пратка по десетата пратка

Напомена: се мострираат пратки од кои Агенцијата за храна и ветеринарство нема земано примерок.

III. Земање на мостри нуспроизводи од животинско потекло од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство

Минимален број на мостри за лабораториско испитување за утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност на нуспроизводи од животинско потекло:

А) при производство во Република Северна Македонија

- а) храна за домашни миленици** - се земаат вкупно 12 примерока
- б) органски ѓубрива, компост и резидуи од биогаз (дигестат)** - се земаат вкупно 20 примерока

Б) при увоз на нуспроизводи од животинско потекло

- а) храна за домашни миленици**
 - од непакувани пратка на производи кои потекнуваат од трети земји - од секој производител, од секоја пратка до шестата пратка. Доколку шест последователни тестови се покажат негативни, може да земаат мостри од следните непакувани пратки, по случаен избор, но најмалку секоја пета пратка.
 - од пакуваната пратка со производи, спакувана во објектот за производство на потекло:
 - секоја прва пратка од нов производител
 - секоја трета наредна пратка до десетата пратка
 - понатаму секоја пета пратка по десетата пратка

Максималниот број на мостри кои се земаат при увоз на храна за домашни миленици е 50.

б) Органски ѓубрива, компост и резидуи од биогаз (дигестат)

- секоја прва пратка од нов производител
- секоја трета наредна пратка до десетата пратка
- понатаму секоја пета пратка по десетата пратка

Максималниот број на мостри кои се земаат при увоз на компост и дигестат е 25.

(^{*1}) Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволен супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволен супстанции е усогласен со Директивата 96/23/EЗ на Советот од 29 април 1996 за мерки за следење на определени супстанции и резидуи од нив кај живи животни и производи од животинско потекло и за укинување на Директивите 85/358/EEЗ и 86/469/EEЗ и Одлуките 89/187/EEЗ и 91/664/EEЗ, (CELEX број 31996L0023) надополнета со Регулатива на Советот (ЕЗ) Бр.806/2003 од 14 април 2003, Регулатива (ЕЗ) Бр.882/2004 на Европскиот парламент и Советот од 29 април 2004, Директива на советот 2006/104/EЗ од 20 ноември 2006 и Регулатива (ЕЗ) Бр.596/2009 на Европскиот парламент и советот од 18 јуни 2009; Директива 96/22/EЗ на советот од 29 април 1996 година за забрана на употребата на одредени супстанции кои имаат хормонално или тиростатско дејство и на β -агонисти во сточарството и со која се укинуваат директивите 81/602/EEЗ, 88/146/EEЗ и 88/299/EEЗ, (CELEX број 31996L0022) надополнета со Директива 2003/74/EЗ на Европскиот парламент и Советот од 22 септември 2003 и Директива 2008/97/EЗ на Европскиот парламент и советот од 19 ноември 2008; Одлука на Комисијата од 23 февруари 1998 година за утврдување детални правила за официјално земање мостри со цел контрола на одредени супстанции и нивни резидуи кај живи животни и животински производи (Текст со ЕЕА важност) (98/179/EЗ), (CELEX број 31998D0179) и Одлука на Комисијата од 27 октомври 1997 година со која се утврдуваат нивоата и честотите на земање мостри предвидени со Директива 96/23/EЗ на Советот за следење на одредени супстанции и резидуи од нив во одредени животински производи (Текст со ЕЕА важност) (97/747/EЗ), (CELEX број 31997D0747).

(^{*2}) Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 на Комисијата од 19 декември 2006 година за утврдување на максималните нивоа на одредени загадувачи во прехранбените производи (CELEX број 32006R1881).

(^{*3}) Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната е усогласен со Регулативата на комисијата број 2073 од 15 ноември 2005 година за микробиолошките критериуми за храна (CELEX број 32005R2073).

(^{*4}) Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот Парламент и Советот од 29 април 2004 за утврдување на посебни хигиенски барања за храна од животинско потекло (CELEX број 32004R0853).

(^{*5}) Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мониторинг е усогласен со Директивата 2003/99/EK од Европскиот Парламент и од Советот од 17 Ноември 2003 за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и амандман на Одлуката на Советот 90/424/EEЗ кој се однесува на Директивата на Советот 92/117/EEЗ, (CELEX број 32003L0099).

(^{*6}) Програмата за антимикробна отпорност за периодот 2017 – 2021 година е усогласена со одредбите на Одлуката (ЕЗ) бр. 652/2013 од 12 ноември 2013 година за мониторинг известувања на антимикробна резистенција на зоонотски и коменсални бактерии (CELEX бр. 32013D0652).

(^{*7}) Правилникот за начинот на вршење на официјални контроли на Салмонела и други одредени алиментарни интоксикации е усогласен со Регулативата (ЕЗ) Бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот од 17 ноември 2003 година за контрола на салмонела и други предизвикувачи на зоонози кои се пренесуваат преку храна, (CELEX број 32003R2160); Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1177/2006 на 1 август 2006 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 2160/2003 на Европскиот парламент и на Советот во врска со барањата за употреба на специфични контролни методи во рамките на националните програми за контрола на салмонела кај живина, (CELEX број 32006R1177); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1190/2012 од 12 декември 2012 во врска со целите на Унијата за намалување на Salmonella Enteritidis и SalmonellaTyphimurium во јата на мисирки, како што е наведено во Регулативата (ЕЗ) бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот (CELEX број 32012R1190) и Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр.200/2012

од 8 март 2012 во врска со целите на Унијата за намалување на *Salmonella Enteritidis* и *Salmonella Typhimurium* во јата на бројлери, како што е наведено во Регулативата (ЕЗ) бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот (CELEX број 32012R0200).

(*⁸) Правилникот за барања за квалитетот на суровото млеко, стандардите за квалитет на конзумното млеко, млечните производи и употребата на нивните називи, квалитетот и активноста на стартер културите, сирилата и други специфични материји и начинот на нивна употреба, начинот на дополнително означување на млекото и млечните производи како и дозволеното отстапување на тежината во однос на декларираната е усогласен со Регулативата на Европскиот Парламент и на Советот (ЕЗ) бр. 853/2004 од 29 април 2004 година за утврдување на посебни хигиенски правила за храна од животинско потекло (CELEX број 32004R0853) и со Директивата на Комисијата 2001/101/ЕЗ од 26 ноември 2001 година за изменување на Директивата 2000/13/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот за приближување на законите на земјите членки што се однесуваат на етикетање, претставување и рекламирање на прехранбени производи (CELEX број 32001L0101).

(*⁹) Правилникот за стандардите и начинот на одредување на квалитетот и начинот на пакување и означување на производите од пчели по однос на квалитетот е усогласен со Директивата на Советот 2001/110/ЕЦ од 20.12.2001 година за мед, (CELEX број 32001L0110).

(*¹⁰) Правилникот за изменување на Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни е усогласен со Регулативата на Комисијата (ЕУ) број 691/2013 од 19 јули 2013 година за изменување на Регулативата на Комисијата (ЕК) број 152/2009 од 27 јануари 2009 година во врска со начинот на земање примероци и анализи (CELEX бр. 32013R0691) и Регулативата на Комисијата (ЕУ) број 2017/771 од 3 мај 2017 година за изменување на Регулатива (ЕК) бр. 152/2009 во однос на методите за определување на нивоата на диоксини и полихлорирани бифенили анализи (CELEX бр. 32017R771). Регулативата на Комисијата (ЕК) 152/2009 со која се пропишуваат начините на земање мостри и анализи за целите на службените контроли на храна за животни; (CELEX број 32009R0152).

(*¹¹) Правилникот за општи и посебни барања за безбедност на храната за животни е усогласен со Регулативата (ЕЗ) Бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за ставање во промет и употреба на храна за животни, со која се изменува Регулативата на Европскиот парламент и Советот (ЕЗ) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува Директивата на Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕЗ и 96/25/ЕЗ и Одлука на Комисијата 2004/217/ЕЗ, (CELEX број 32009R0767).

(*¹²) Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за листа на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво е усогласен со Регулативата (ЕЗ) Бр. 574/2011 на Европскиот парламент и на Советот од 16 јуни 2011 година за изменување на Анекс I од Директивата 2002/32/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максимални нивоа за нитрит, меламин, *Ambrosia* spp. и пренесување на одредени кокцидиостати и хистомоностати и консолидирање на Анексите I и II кон него (CELEX бр. 32011R0574), Регулатива (ЕЗ) Бр. 277/2012 на Европскиот парламент и на Советот од 28 март 2012 година за изменување на Анекс I и II од Директивата 2002/32/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот во однос на максималните нивоа и прагови за акција за диоксини и полихлорирани бифенили (CELEX бр. 32012R0277), Регулатива (ЕЗ) Бр. 744/2012 на Европскиот парламент и на Советот од 16 август 2012 година за изменување на Анекс I и II од Директивата 2002/32/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот во однос на максималните нивоа за арсен, флуор, олово, жива, ендосулфан, диоксини, *Ambrosia* spp., диклазурил и ласалоцид А натриум и прагови за акција на диоксини (CELEX бр. 32012R0744), Регулатива (ЕЗ) Бр. 107/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 05 февруари 2013 година за изменување на Анекс I од Директивата 2002/32/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максимални нивоа на меламин во конзервирана храна за домашни миленици (CELEX бр. 32013R0107), Регулатива (ЕЗ) Бр. 1275/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 06 декември 2013 година за изменување на Анекс I од Директивата 2002/32/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максимални нивоа на арсен, кадмиум, олово, нитрити, испарливи масла и штетни ботанички нечистотии (CELEX бр. 32013R1275), Регулатива (ЕЗ) Бр. 186/2015 на Европскиот парламент и на Советот од 06 февруари 2015 година за изменување на Анекс I од Директивата

2002/32/EЗ на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максимални нивоа на арсен, флуор, олово, жива, ендосулфан и семки од Амброзија (CELEX бр. 32015R0186) и Регулатива (ЕЗ) Бр. 2229/2017 на Европскиот парламент и на Советот од 04 декември 2017 година за изменување на Анекс I од Директивата 2002/32/EЗ на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максимални нивоа на олово, жива, меламина и декокинат (CELEX бр.32017R2229). Директивата 2002/32/EЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 7 мај 2002 година за непожелни супстанции во храна за животни (CELEX број 32002L0032).

(*¹³) Листата на сировини, материјали и други производи чие ставање во промет и употреба се забранети е усогласена со Регулативата (ЕЗ) Бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за ставање во промет и употреба на храна за животни, со која се изменува Регулативата на Европскиот парламент и Советот (ЕЗ) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува Директивата на Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕЗ и 96/25/ЕЗ и Одлука на Комисијата 2004/217/ЕЗ (CELEX број 32009R0767).

(*¹⁴) Правилникот за поблиските услови, начинот и постапката за спроведување и примена на забраните за употреба на одредени нуспроизводи во исхраната на животните, како и посебните услови кои треба да ги исполнуваат нуспроизводите во исхрана на животните при увоз и извоз е усогласен со Регулатива на Европскиот парламент и на Советот (ЕЗ) бр. 1069/2011 од 21 Октомври 2009 за утврдување на здравствените правила во поглед на нуспроизводите од животинско потекло и добиените производи кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002 (Регулатива за нуспроизводи од животинско потекло) (CELEX број 32009R1069) и Регулатива (ЕЗ) бр. 999/2001 на Европскиот парламент и на Советот од 22 мај 2001 година за утврдување на правила за спречување, контрола и искоренување на одредени трансмисивни спонгиозни енцефалопатии (CELEX број 32001R0999).

(*¹⁵) Правилник за посебните услови кои треба да ги исполнуваат преработените животински протеини и другите преработени производи кои можат да се користат како материјал за исхрана на животните во однос на стандардите на преработка, сировините, складирањето, увозот и хигиенските услови како и условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти и посебните технички услови за храна за домашни миленици и кучешки грицкалицы во однос на сировините, стандардите за преработка и увозот е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр 142/2011 од 25 Февруари 2011 која преставува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/EЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на границата (CELEX број 32011R0142).

(*¹⁶) Правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти за нуспроизводи од животинско потекло и посебните технички услови и постапки за преработка при ставање во промет и увоз на храна за домашни миленици и технички производи од нуспроизводи од животинско потекло е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр 142/2011 од 25 Февруари 2011 која преставува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/EЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на границата (CELEX број 32011R0142).

(*¹⁷) Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 3 материјали и посебните услови за преработени животински протеини и други преработени производи кои може да се користат како материјал за исхрана на животните е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр 142/2011 од 25 Февруари 2011 која преставува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/EЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на границата (CELEX број 32011R0142).

(*¹⁸) Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост како и постапките и барањата за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 1 материјали и Категорија 2 материјали на нуспроизводи од животинско потекло е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр 142/2011 од 25 Февруари 2011 која преставува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на границата (CELEX број 32011R0142).

(*¹⁹) Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат олеохемиските објекти и објектите за производство на биогаз и компост е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр 142/2011 од 25 Февруари 2011 која преставува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на граница (CELEX број 32011R0142).

(*²⁰) Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Одлука на Комисијата од 30 април 2010 година бр.2010/266/ЕУ за амандманирање на Одлуките 92/260/ЕЕЗ, 93/195/ЕЕЗ, 93/197/ЕЕЗ и 2004/211/ЕЗ за увоз на регистрирани коњи од одделни делови на Кина и за усвојување на деноминации за одредени трети земји (CELEX број 32010D0266); Одлука на Комисијата бр. 2010/333/ЕУ од 14 јуни 2010 година за амандманирање на Одлуката 2004/211/ЕЗ за додавање на Бахраин и Бразил во листата на трети земји и нивни делови од кои внес во Европската Унија на живи еквиди и семе, јајце-клетки и ембриони од видот еквиди е дозволен (CELEX број 32010D0333); Регулатива на Комисијата од 22 април 2010 година бр. 332/2010/ЕУ за амандманирање на Прилог 1 на Регулативата бр. 798/2008/ЕЗ за додавање на Израел во листата на трети земји, територии, зони или делови (CELEX број 32010R0332); Регулатива на Комисијата бр. 346/2010/ЕЗ од 15 април 2010 година за амандманирање на Регулативата (ЕЗ) бр. 1251/2008 за ставање во промет и услови за увоз на пратки со животни од аквакултура во Земјите членки или нивни делови со национални мерки одобрени со Одлуката 2010/221/ЕУ (CELEX број 32010R0346); Коригенда на Регулатива бр. 215/2010/ЕУ од 5 март 2010 година за амандманирање на Анекс 1 од Регулативата бр. 798/2008/ЕЗ за утврдување на листа на трети земји, територии, зони или делови од кои живина и производи од живина можат да се увезат во и транзитираат низ Заедницата и услови за ветеринарно здравствени сертификати за истите (CELEX број 32010R0215); Регулатива (ЕЗ) бр. 282/2004 на Комисијата од 18 февруари 2004 година за воведување на документ за декларација и ветеринарни прегледи и на животни кои влегуваат во Заедницата од трети земји (CELEX број 32004R0282); Регулатива (ЕЗ) бр. 136/2004 на Комисијата од 22 јануари 2004 година за утврдување на постапки за ветеринарни прегледи на граничните ветеринарни инспекции на Заедницата на производи увезени од трети земји (CELEX број 32004R0136); Одлука на Комисијата од 18 декември 1999 година бр. 2000/25/ЕЗ за воспоставување на детални правила за примена член 9 од Директива на Советот Бр. 97/78/ЕЗ за транспорт до гранично инспекциско место на производи каде пратките се наменети евентуален увоз во Европската Заедница и за амандманирање на Одлука на Комисијата Бр. 93/14/ЕЕЗ (CELEX број 32000D0025); Одлука на Комисијата 97/794/ЕЗ од 12 ноември 1997 година во која се утврдени одредени детални правила за примена на Директивата на Советот 91/496/ЕЕЗ за ветеринарни прегледи на животни кои треба да се увезат од трети земји (CELEX број 31997D0794); Регулатива бр. 1/2005 на Советот од 22 декември 2004 година за заштита на животните при транспорт и сродни постапки и за изменување на Директивите 64/432/ЕЕЗ и 93/11/ЕЗ и на Регулативата бр. 1255/97(ЕЗ) (CELEX број 32005R0001); Регулатива на Советот бр. 338/97 од 9 декември 1996 година за заштита на загрозени видови флора и фауна преку регулирање на нивната трговија (CELEX број 31997R0338); Директива бр. 91/496/ЕЕЗ на Советот од 15 јули 1991 година за утврдување начела со кои се регулира организацијата на ветеринарните прегледи за животни кои влегуваат во Заедницата од трети земји и дополнително на Директивата 89/662/ЕЕЗ, 90/425/ЕЕЗ и 90/675/ЕЕЗ (CELEX број 31991L0496); Директива на Советот 97/78/ЕЗ од 18 декември 1997 година со

која се утврдуваат принципите за организација на ветеринарните проверки на производите кои влегуваат во Заедницата од трети земји (CELEX број 31997L0078); Одлука на Комисијата 2004/292/EЗ од 30 март 2004 година за воведување на системот T-races и изменување на Одлуката 92/486/EEЗ (CELEX број 32004D292); Регулатива на Европскиот Парламент и на Советот бр. 2001/999/EЗ од 22 мај 2001 година за превенција, контрола и ерадикација на одредени трансмисивни спонгиозни енцефалопatii во Заедницата (CELEX број 32001R0999); Одлука на Комисијата бр. 2007/240 од 16 април 2007 година за формата на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на живи животни, семе, ембриони, јајце клетки и производи од животинско потекло во Заедницата во согласност со Одлуките 79/542/EEЗ, 92/260/EEЗ, 93/195/EEЗ, 93/196/EEЗ, 93/197/EEЗ, 95/328/EЗ, 96/333/EЗ, 96/540/EЗ, 200/572/EЗ, 2000/585/EЗ, 2000/666/EЗ, 2002/613/EЗ, 2003/56/EЗ, 2003/779/EЗ, 2003/804/EЗ, 2003/858/EЗ, 2003/863/EЗ, 2003/881/EЗ, 2004/407/EЗ, 2004/438/EЗ, 2004/595/EЗ, 2004/639/EЗ, 2006/168/EЗ (CELEX број 32007D240); Одлука на Комисијата 94/360/EЗ од 20 мај 1994 година за намалување на интензитетот на физичките проверки на пратките на одредени производи кои се внесуваат од трети земји, според Директивата 90/675/EEЗ на Советот (CELEX број 31994D0360); Регулатива на Комисијата бр. 318/2007/EЗ од 23 март 2007 година за утврдување на здравствени услови за увоз на одделни видови птици во Заедницата и услови за карантин за истите (CELEX број 32007R0318); Директива на Советот бр. 2004/68/EЗ од 26.04.2004 година со која се утврдуваат прописите за увоз и транзит низ Заедницата на одредени живи копитарни, измена на Директивите 90/426/EEЗ и 92/65/EEЗ и повлекување на Директивата 72/462/EEЗ (CELEX број 32004L0068); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 2010/206/EEЗ од 12 март 2010 со која се изготвува листа на трети земји или делови од трети земји, и се пропишуваат барања за изготвување на сертификати за здравјето на животните и јавното здравство и ветеринарно здравствени сертификати, за увоз во Заедницата на одредени живи животни и свежо месо од истите (CELEX број 32010R0206); Одлука на Комисијата бр. 2004/211/EЗ од 6 јануари 2004, со која се пропишува листа на трети земји или делови од територијата на трети земји од кои е дозволен увоз на живи копитарни и сперма, јајце клетки и ембриони од копитарни во Заедницата, и измена на Одлуките 93/195/EEЗ и 94/63/EЗ (CELEX број 32004D0211); Одлука на Комисијата бр. 92/260/EEЗ од 10 април 1992 година со која се утврдуваат здравствените услови и сертификацијата за привремен увоз на регистрирани коњи (CELEX број 31992D0260); Одлука на Комисијата бр. 93/195/EEЗ од 2 февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените услови и сертификацијата за повторен увоз на регистрирани коњи за трки, натпревари и културни манифестации по извршен привремен извоз (CELEX број 31993D0195); Одлука на Комисијата бр. 93/196/EEЗ од 5 февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените услови и сертификацијата за увоз на коњи за колење (CELEX број 31993D0196); Одлука на Комисијата бр. 93/197/EEЗ од 5 февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените услови и сертификацијата за увоз на регистрирани коњи и коњи за одгледување и производство (CELEX број 31993D0197); Директива на Советот бр. 90/426/EEЗ од 26 јуни 1990 за барања за здравствена состојба на животните во врска со увоз на копитарни од трети земји (CELEX број 31990L0426); Директива на Советот 92/65/EEЗ од 13 јули 1992 за пропишување на барања за здравствената состојба на животните кои ја регулираат трговијата и увозот на животни, сперма, јајце клетки и ембриони во Заедницата, кои не се предмет на барањата за здравјето на животните пропишани со посебни правила на Заедницата од Анекс А(1) од Директивата 90/425/EEЗ (CELEX број 31992L0065); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 119/2009 од 9 февруари 2009 со која се пропишува листа на трети земји или делови од трети земји, за увоз во или транзит низ Заедницата на месо од дивни животни од фамилијата Лепориди, од одредени дивни сувоземни цицачи и од фармски одгледани зајаци и барања за ветеринарно здравствена сертификација (CELEX број 32009R0119); Одлука на Комисијата Бр. 2007/777/EЗ од 29 Ноември 2007 со која се пропишуваат барања за здравјето на животните и за јавното здравство и се пропишуваат барања за изготвување на сертификати за увоз во Заедницата на одредени производи од месо или обработени желудници, мочни меури и црева за човечка употреба од трети земји и укинување на Одлуката 2005/432/EЗ (CELEX број 32007D0777); Одлука на Комисијата Бр. 2000/572/EЗ од 8 септември 2000 година, за утврдување на условите за здравјето на животните јавното здравство и ветеринарна сертификација за увоз на мелено месо и смеси од месо од трети земји и за укинување на Одлуката 97/29/EЗ (CELEX број 32000D0572); Одлука на Комисијата Бр. 2008/592/EЗ од 3 јули 2008 година, дополнување на Одлуката 2000/572/EЗ со која се утврдуваат барањата за здравјето на животните и за јавното здравство и ветеринарно здравствена сертификација за увоз на подготовки од месо во Заедницата од трети земји (CELEX број 32008D0592); Одлука на Комисијата Бр. 2004/438/EЗ од 29 април 2004 со која се утврдуваат барањата за здравјето на животните и за јавното здравство и ветеринарно здравствена сертификација за увоз во Заедницата на термички обработено млеко, производи од млеко и сирово млеко наменето за човечка употреба (CELEX број 32004D0438); Одлука на Комисијата Бр. 2006/766/EЗ од 6 ноември 2006 со која се изготвува листа на трети земји и територии од кои се врши увоз на бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати, морски гастроподи и производи од риба (CELEX број 32006D0766);

Регулатива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 1251/2008 од 12 декември 2008 со која се имплементира Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ во врска со условите и барањата за сертификација за ставање во продажба и увоз во Заедницата на аквакултура и производи од аквакултура и пропишување на листа на вектори преносители (CELEX број 32008R1251); Одлука на Комисијата Бр. 96/333/ЕЗ од 3 Мај 1996 со која се утврдува ветеринарно здравствена сертификација за живи бивални мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи од трети земји кои не се опфатени со посебни одлуки (CELEX број 31996D0333); Одлука на Комисијата Бр. 1999/120/ЕЗ од 27 јануари 1999 со која се изготвува привремена листа на објекти во трети земји од кои Земјите Членки одобруваат увоз на црева, желудници и мочни меури наменти за човечка исхрана (CELEX број 31999D0120); Одлука на Комисијата Бр. 2003/779/ЕЗ од 31 октомври 2003 со која се пропишуваат барања за здравствената состојба на животните и ветеринарно здравствена сертификација за увоз на црева од животни од трети земји (CELEX број 32003D779); Директива на Советот Бр. 92/118/ЕЕЗ од 17 декември 1992 за утврдување на барањата за здравствената состојба на животните и јавното здравство кои ја регулираат трговијата и увозот на производи во Заедницата, кои не се предмет на споменатите барања утврдени со посебни правила на Заедницата од Анекс А (I) од Директива 89/662/ЕЕЗ, и во однос на патогени од Директивата 90/425/ЕЕЗ (CELEX број 31992L0118); Одлука на Комисијата Бр. 2003/812/ЕЗ од 17 ноември 2003 со која се утврдува листа на трети земји од кои Државите Членки одобруваат увоз на одредени производи за човечка исхрана кои се предмет на Директивата на Советот 92/118/ЕЕЗ (CELEX број 32003D0812); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 798/2008 од 8 август 2008 за утврдување на листа на трети земји, територии, области или комплекси од кои е дозволено увоз или транзит на живината и производи од живина низ Заедницата и барања изготвување на ветеринарно здравствени сертификати (CELEX број 32008R0798); Директива на Советот Бр. 90/539/ЕЕЗ од 15 октомври 1990 за барања за здравјето на животните со кои се регулира трговијата во Заедницата и увоз од трети земји на живина и јајца за ведење (CELEX број 31990L0539); Одлука на Комисијата Бр. 2008/698/ЕЗ од 8 август 2008 за привремен влез и увоз во Заедницата на регистрирани коњи од Јужна Африка (CELEX број 32008D0698); Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 605/2010/ЕУ од 2 јули 2010 година за утврдување на јавно здравствените и условите за ветеринарна сертификација за внес во Европската Унија на свежо млеко и производи од млеко за исхрана на луѓе (CELEX број 32010R0605); Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 810/2010/ЕУ од 19 септември 2010 година за амандмирање на Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 206/2010/ЕУ за утврдување листа на трети земји или делови од трети земји одобрени за внес во Европската Унија на одредени живи животни и свежо месо од истите како и услови за нивна ветеринарна сертификација (CELEX број 32010R0810); Регулатива на Комисијата бр. 925/2010/ЕУ од 15 октомври 2010 година за амандмирање на Одлуката бр. 2007/777/ЕЗ и Регулативата бр. 798/2008/ЕЗ во однос на транзит преку Унијата на месо од живина и производи од живинско месо со потекло од Русија (CELEX број 32010R0925); Одлука на Комисијата бр. 2010/266/ЕУ од 30 април 2010 година со која се амандмираат Одлуките 92/260/ЕЕК, 93/195/ЕЕК, 93/197/ЕЕК и 2004/211/ЕК во однос на увоз на регистрирани коњи од одредени делови од Кина и прифаќање на одредени деноминации на трети земји (CELEX број 32010D0266); Одлука на Комисијата бр. 2010/333/ЕУ од 14 јуни 2010 година за амандмирање на Одлуката 2004/211 во однос на внес на Бахаин и Бразил во листата на трети земји или нивни делови од кои е дозволен внес на живи еквиди и семе, јајце клетки и ембриони од еквиди (CELEX број 32010D0333); Одлука на Комисијата бр. 2010/463/ЕУ за амандмирање на Одлуките 92/260/ЕЕК, 93/195/ЕЕК, 93/197/ЕЕК и 2004/211/ЕК во однос на привремен внес, повторен-внес по привремен извоз и увоз на регистрирани коњи и увоз на семе од видот еквиди од одделни делови на Египет (CELEX број 32010D0463).

(*²¹) Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката за вршење проверка и преглед при увоз и транзит на пратката со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со Регулативата (ЕЗ) 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот од 21 Октомври 2009 за утврдување на здравствените правила за нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на Регулативата 1774/2002 (Регулатива за нуспроизводи од животинско потекло) (CELEX број 32009R1069), Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 142/2011 од 25 Февруари 2011 која престапува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот Парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на границата (CELEX број 32011R0142), Регулативата бр. 999/2001 на Европскиот Парламент и на Советот од 22 Мај 2001 година за превенција, контрола и искоренување на трансмисивни спонгиозни енцефалопатии (CELEX

број 32001R0999), Регулативата (ЕЗ) бр. 1013/2006 на Европскиот Парламент и на Советот од 14 Јуни 2006 за транспорт на отпад, Регулативата 853/2004 од 29 Април 2004 за хигиена на храната од животинско потекло (CELEX број 32006R1013), Регулативата на Комисијата (ЕУ) 206/2010 од 12 Март 2010 за листите на трети земји и територии и делови од територии одобрени за влез во Европската Унија на одредени животни и свежо месо како и условите за ветеринарна сертификација (CELEX број 32010R0206), Одлука на Комисијата бр. 2006/766/ЕЗ од 6 Ноември 2006 со која се изготвјува листа на трети земји и територии од кои се врши увоз на бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати, морски гастроподи и производи од риба (CELEX број 32006D0766), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 798/2008 од 8 Август 2008 за утрдување на листа на трети земји, територии, области или комплекси од кои е дозволено увоз или транзит на живина и производи од живина низ Заедницата и барање за изготвување на ветеринарно-здравствени сертификати (CELEX број 32008R0798), Регулативата (ЕЗ) бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 Јули 2009 за ставање во промет и употреба на храна за животни, со што се дополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1831/2003 на Европскиот Парламент и на Советот и се повлекува Директивата на Советот 79/373/ЕЕК, Директивата на Комисијата 80/511/ЕЕК, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕЗ и Одлуката на Комисијата 2004/217/ЕК (CELEX број 32009R0767), Директивата на Советот 97/78/ЕЗ од 18 Декември 1997 со која се утврдуваат принципите за организација на ветеринарните проверки и прегледи на производите кои влегуваат во Заедницата од трети земји (CELEX бр. 31997L0078), Директивата 64/432/ЕЕЗ од 26 Јуни 1964 за здравствените проблеми кои влијаат на трговијата со говеда и свињи во Заедницата (CELEX број 31964L0432), Одлуката на Комисијата 2004/211/ЕЗ од 6 Јануари 2004 за утврдување на листа од трети земји или делови од трети земји од кои е дозволен увоз во Заемјите Членки на живи копитарни, семе, јајни клетки, и ембриони од видовите на копитарни и со кои се дополнуваат Одлуките 93/195/ЕЕЗ и 94/63/ЕЕЗ (CELEX број 32004D0211), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 119/2009 од 9 Февруари 2009 со која се пропишува листа на трети земји или делови на трети земји, за увоз во или транзит низ Заедницата на месо од дивни животни од фамилијата Лепориди, од одредени дивни сувоземни цицачи и од фармски одгледани зајаци и барања за здравствена сертификација (CELEX број 32009R0119), Директивата на Советот бр. 2009/156/ЕЗ од 30 Ноември 2009 која се однесува на здравствените барања за движење и увоз од трети земји на копитарни (CELEX број 32009L0156) и Директивата 96/23/ЕЗ на Советот од 29 Април 1996 за мерки на следење на определени супстанции и резидуи од нив кај живи животни и производи од животинско потекло и за укинување на Директивите 85/358/ЕЗ и 86/469/ЕЕЗ и Одлуките 89/187/ЕЕЗ и 91/664/ЕЕЗ (CELEX број 31996L0023).

(*22) Законот за нуспроизводи од животинско потекло е усогласен со Регулатива на Европскиот парламент и на Советот (ЕК) бр. 1069/2011 од 21 Октомври 2009 за утврдување на здравствените правила во поглед на нуспроизводите од животинско потекло и добиените производи кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002 (Регулатива за нуспроизводи од животинско потекло) (CELEX број 32009R1069) и Регулатива (ЕЗ) бр. 999/2001 на Европскиот парламент и на Советот од 22 мај 2001 година за утврдување на правила за спречување, контрола и искоренување на одредени трансмисивни спонгиозни енцефалопатии (CELEX број 32001R0999).

(*23) Правилникот за барањата за операторите со храна за животни во која било фаза на производство, преработка и дистрибуција на храната за животни, како и хигиенските барања за добрите практики за исхрана на животните со кој се врши усогласување со Регулатива (ЕЗ) број 183/2005 на Европскиот парламент и на Советот од 12 јануари 2005 година со која се утврдуваат условите за хигиена на храната за животни (CELEX број 32005R0183), изменета и дополнета со Регулатива на Комисијата (ЕУ) број 225/2012 од 15 март 2012 година за изменување на Анекс II од Регулативата (ЕЗ) број 183/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со одобрување на објекти кои ставаат во промет, за користење во храна за животни, на производи добиени од растителни масла и мешавина на масти и во врска со посебните барања за производство, складирање, транспорт и испитување на диоксини на масла, масти и на производи добиени од нив (CELEX број 32012R0225) и Регулатива на Комисијата (ЕУ) 2015/1905 од 22 октомври 2015 година за изменување на Анекс II од Регулативата (ЕЗ) број 183/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со испитувањето на диоксини и на масла, масти и на производи добиени од нив (CELEX број 32015R1905).

(*24) Листата на категоризирани нуспроизводи од животинско потекло усогласување со Регулатива (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 21 октомври 2009 година за утврдување на здравствени правила за нуспроизводи од животинско потекло и изведени производи кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002 (Регулатива за нуспроизводи од животинско потекло) (32009R1069); со Регулативата на Комисијата бр.142/2011 од 25 Февруари и 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр.1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива, број 32011R0142.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.


Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2020052